

## МАЛТА

### БИСЕРОТ НА МЕДИТЕРАНОТ, ДОЧЕК НА НОВА 2020

5 дена / 4 ноќи, 31.12 / 04.01

авион, хотел 3\*, трансфер / аеродром-хотел-аеродром

#### 31.12.2019 (вторник) СКОПЈЕ- МАЛТА – ТРИТЕ ГРАДА (Conspicoa, Vittoriosa and Senglea)

Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 11:00 часот. Лет за Малта со WIZZAIR – лет во 13:20 ч. Пристигнување на аеродромот во Малта во 15:10 ч. Трансфер и сместување во хотел. Можност за факултативна посета и разглед на прекрасниот јужен дел на Малта. Не постои подобар начин да започнете со уживање во прекрасниот ден прошетка која започнува со **Blue Grotto** – повеќе морски пештери кои се популарна дестинација за туристите. Локацијата на пештерите во комбинација со зраците од сончевата светлина прават прекрасен одраз во морската вода и се покажуваат бројни нијанси на сина боја во ѕидовите и таваните на пештерата. Разгледот продолжува со посета на еден спокоен залив на **Marsaxlokk** – главно рибарско село во Малта. Посета на популарниот пазар на отворено и интересна глетка на малтешките рибарски бродови наредени во нивните традиционални бои кои го дополнуваат заливот. Прошетката продолжува кон популарните три града **Conspicoa, Vittoriosa and Senglea**, кои се лулката на Малтешката историја, бидејќи обезбедиле дом за речиси секој народ кој се населил на овој остров и почнал да живее тука. После завршувањето на разгледот враќање во хотел. **Ноќевање.**

Можност за доплата на новогодишна вечера. Можност за дочек на НОВА 2020г.

#### 01.01.2020 (среда) МАЛТА – ОСТРОВ ГОЗО

**Појадок.** Можност за посета на Гозо (Calypso's Island), вториот најголем остров во Малтешкиот архипелаг. Посета на Фонтана – населба во Гозо со население од 985 луѓе. Пред пристигнување во пристаништето **Cirkewa**, можност за кратка посета на Светилиштето на Пресвета Богородица (**Ta Pinu Sanctuary**)-римокатоличка базилика и национално светилиште. Гозо во грчката митологија е наречен островот на Калипсо – грчка нимфа, која го држела Одисеј на нејзиниот остров. Гозо за разлика од Малта може да се пофали со повеќе зеленило, со својот ридест пејсаж и живописни населби што дополнително го прави овој остров пошармантен и единствен. Посета на познатата локација на прозорецот Азур во Дувара. Бидејќи Гозо е добро познат и по волнената стока и рачно изработената чипка, правењето на мед и сирење ние ќе го посетиме пазарот каде што можеме да ги пробаме сите производи од прва рака. Панорамски разглед на Рабат или Викторија (**Victoria & Citadel**), главниот град кој не потсетува дека Мдина била изградена да ја заштити целата популација на Гозо од страшните пиратски напади. **Цитаделата** е видлива од речиси целиот остров, која се крева стрмно над околните села. Разглед на **Dwejra & Inland Sea** – лагуна на морска вода на островот Гозо поврзана со Средозменото море преку отворот формиран од тесен природен лак. Враќање во хотел. **Ноќевање.**

#### 02.02.2020 (четврток) МАЛТА – ВАЛЕТА

**Појадок.** Можност за посета и разглед на главниот град на Малта – **Валета**, изграден од Витезите на Св. Јован, чие што културно наследство се открива пред вас како што ќе се движите по самите улици на градот. Градот е под заштита на УНЕСКО од 1980 год. Валета поради своите бастиони и тврдини, заедно со убавината на барокните згради долж тесните улица е познат уште како и Величенственот (Супербисима). Прошетка низ сликовитите улочки се до Градините "Barracca" од каде што има панорамски поглед на Големиот Залив и на Трите Града: „Vittoriosa“, „Cospicua“ „Senglea“. Посета на богато украсената Катедралата и музеј на Св. Јован, дом на светски познатите

уметнички ремек дела од Караваџо и Матија Прети. Посета на црковниот музеј во кој се изложени бели фламански таписерии. Моожност за индивидуална прошетка низ центарот на градот и шопинг. Враќање во хотел. **Ноќевање.**

### **03.01.2020 (петок) Селото на Попај МАЛТА**

**Појадок.** Посета на Poreye village , факултативно, како и плажите на северниот дел на островот.

**04.01.2020 Појадок.** Слободно време за индивидуални активности до заминување на аеродром. Трансфер до аеродром. Лет за Скопје со Wizzair во 15:55 часот. Слетување во Скопје 17:35 часот.

#### **Во цената е вклучено:**

- авионски превоз Скопје Малта Скопје;
- кабински багаж (1 торба до 20 кг)
- аеродромски такси;
- организиран трансфер аеродром хотел аеродром;
- 3 ноќевања со појадок во Хотел во Sliema ili Buggiba

#### **Во цената не е вклучено:**

- туристичка такса – 4 евра од ден по лице;
- доплата за чекиран багаж до 32 кг – 4.300 денари;
- факултативен разглед со локален водич – **трите града (Conspicoa, Vittoriosa and Senglea), Blue Grotto, Marsaxlokk – 50eur;**
- факултативен (целодневен) разглед на **островот Гозо** со локален водич (**Xlendi Bay, Fontana, Ta Pinu Sanctuary, Victoria & Citadel, Dwejra & Inland Sea**) – **60 евра;**
- факултативен разглед со локален водич на **Валета** – 40eur;
- патничко осигурување.

#### **Општи напомени за патување:**

- Агенцијата го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на редоследот на факултативните излети наведени во програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.
- За овој програм важат Опшите Услови на патување на СКТМ
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето.

#### **НАПОМЕНИ:**

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 15 патници
- **ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ФАКУЛТАТИВНИТЕ ИЗЛЕТИ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈА ВО АГЕНЦИЈА !!!!**
- Калкулацијата за факултативните излети е направена на минимум 15 особи, пријавувањето е при резервација во агенција
- Резервација се прави со авансна уплата од минимум 30% од цената на аранжманот и копија од пасош. **Комплетна доплата 14 дена пред поаѓање.**